

НАЦРТ

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), член 183, точка 8, алинеа 3 од Законот за заштита на децата („Службен весник“ на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на __.11.2022 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Велес во областа на
социјалната заштита во 2023 година

I. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на Советот на Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните во областа на социјалната заштита;
- Одржување на социјалната сигурност на граѓаните;
- Спречување на социјалната исклученост;
- Подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и
- Зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и продуктивен живот.

II. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита ќе бидат насочени кон преземање мерки за надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните во локалната заедница поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Помош на социјално загрозувани семејства;
- Помош на социјално маргинализирани групи;
- Развој на социјални услуги;
- Поддршка на деца без родители и родителска грижа;
- Промовирање на родовата рамноправност;
- Грижа за старите лица,
- Реализација на активности по стратешки документи,
- Вклучување во партнерски проекти со министерства и граѓански организации.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
Активности на Општина Велес за 2023 година		
	НАЗИВ	Предвидени средства
1	СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА НА ЗАЕДНИЦАТА	1.900.000,00
1.1.	Финансиска помош на членови на социјално загрозувани семејства	500.000,00
1.2.	Еднократна парична помош за новороденче	1.350.000,00
1.3.	Поддршка на лица жртви на семејно насилство	50.000,00
2	СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ	200.000,00
2.1.	Помош и нега на стари лица во домашни услови	50.000,00
2.2.	Лична асистенција на лица со ограничена мобилност	50.000,00
2.3.	Живеење со поддршка	100.000,00
3	ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ДЕТЕТО	200.000,00
3.1.	Поддршка на деца без родители на почетокот на учебната година	100.000,00
3.2.	Поддршка на талентирани деца од социјално загрозувани	50.000,00

	семејства	
3.3.	Новогодишни подароци за деца без родители и родителска грижа и деца со посебни потреби	50.000,00
4	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ	250.000,00
4.1.	Одржување на донираното возило на МОБИЛНОСТ во возна состојба	50.000,00
4.2.	Активности за Родова еднаквост	200.000,00
5	СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ И НВО	200.000,00
5.1.	Партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка. (Согласно Законот за заштита на децата)	50.000,00
5.2.	Поддршка на активности на Општинска Организација на Црвен крст Велес	50.000,00
5.3.	Имплементација на проектни активности Општинско-корисна работа (образовни асистенти)	100.000,00
6	ИНВЕСТИЦИИ	150.000,00
6.1.	Кофинансирање во одобрени проекти	100.000,00
6.2.	Осигурување на објектите	50.000,00
	ВКУПНО	2.900.000,00

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на Општина Велес предвидени за 2023 година.

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Велес ќе ги поддржи институциите и Здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друг вид на помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија;
- Бизнис заедницата, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство;
- Други извори.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател
на Советот на Општина Велес
Зоран Љутков с.р.

Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2023 година, е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната Предлог-програма ќе содржи во себе забелешки, сугестии и насоки што ќе произлезат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, граѓанските организации и месните и урбани заедници.

Со првичното планирање за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита во 2023 година, опфатени се мерките, активностите и финансиските средства за надминување на социјалните ризици и проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните во локалната заедница, со цел: одржување на социјалната сигурност на граѓаните, спречување на социјалната исклученост, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и продуктивен живот.

Во програмата предвидени се **финансиски средства** за граѓани кои имаат потреба од парична помош. Овие барања од граѓани ги разгледува Комисија за доделување на средства од Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита. Комисијата работи по Правилник и Критериуми за доделување средства од буџетот на Општина Велес по програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита.

Со првично планирање предвидени се финансиски средства во висина од 1.350.000,00 денари за еднократна парична помош за новороденче, по Одлука на СОВ.

И со оваа програма предвидени се 50.000,00 денари за поддршка на лица жртви на семејно насилство. Се реализира во соработка со ЈУМ Центар за социјална работа Велес.

Задоволувањето на финансиските потреби на ранливите групи граѓани е клучно за нивната сигурност, но сепак не значи неопходно обезбедување на задоволувачко ниво на социјално функционирање. Затоа во програмата предвидени се активности **Социјални услуги** кои се ориентирани кон остварување на развојни и социјализаторски задачи.

Заради надминување на утврдената состојба дека услугите од социјална заштита не ги следат индивидуалните потреби на крајните корисници, новиот Закон за социјална заштита („Службен весник на РСМ“ бр.104 од 23.5.2019 година) предвидува унапредување и развивање на социјалните услуги кои ќе се обезбедуваат во домот на корисникот, во заедницата и вон семејството, како и иновативни и инервентни социјални услуги.

Законот за социјалната заштита овозможува вклучување на Граѓански организации, физички и правни лица посебно во делот на испорака на социјални услуги, но во исто време воведува и лиценциран систем на даватели на услуги т.е провајдери.

Во однос на обезбедувањето на социјалните услуги се овозможува вклучување на локалната самоуправа. Во оваа насока општините формираат Совет за социјална заштита и Совет за социјална заштита на планскиот регион заради планирање и развој на мрежата на социјални услуги на планскиот регион.

Општинскиот совет за социјална заштита во Општина Велес е формиран од страна на Советот на Општина Велес, на седница одржана на 16.09.2019 година со Решение бр.25-3542/3 од 17.09.2019 година.

Општинскиот совет за социјална заштита изготви социјален план за подрачјето на Општина Велес. Истиот е усвоен од Советот на Општина Велес (бр.25-4606/5 од 01.12.2020 година). Социјалниот план содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливите групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и специфичните потреби за развој на социјални услуги во општината. Градоначалникот врз основа на социјалниот план, изготвува годишна програма за социјалната заштита, која ја донесува Советот на општината.

Советот за социјална заштита одржа седница на 04.11.2022 година (арх.број 25-4823/2) се донесени неколку значајни заклучоци кои се земени во обзир при првчното планирање на социјалните услуги.

Значајно е дека услугата во домот и услугата лична асистенција, можат да се воспостават во соработка со МТСП преку Центрите за социјална работа, доколку здруженијата се лиценцирано и имаат лиценцирани негователи. До овој момент Општинска Организација на Црвен крст – Велес, е регистриран провајдер /давател на социјалната услуга лична асистенција, и се испорачува на корисници преку ЦСР Велес.

Финансиските средства во првичното планирање во висина од по 50.000,00 денари за услугата во домот и услугата лична асистенција се предвидени како поддршка со цел да се воспостават услугите (може за време на лиценцирањето за обука и сл.)

Општина Велес и ОО на Црвен крст Велес, изразија интерес за вклучување во Проект за подобрување на социјалните услуги. Аплицирано е за грант за развој на социјалната услуга **Помош и нега на стари лица во домашни услови во Општина Велес.** (согласно Договор за соработка за аплицирање за грант за развој на социјални услуги арх. број 08-3245/2 од 08.08.2022 година).

Министерството за труд и социјална политика го имплементира и финансира Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) со финансиска поддршка од Меѓународната Банка за обновата и развој (Кредит Бр: 8902–МК).

Здружението на лица со церебрална парализа и други попречености е лиценциран провајдер за услугата „вон семејна заштита“ и во тек е воспоставување на услугата живеење со поддршка на лица со попречености мал групен дом за 10 лица, во две стамбени единици.

И во програмата за 2023 година предвидени се финансиски средства за деца без родители и родителска грижа на почетокот на школската година, овие деца се или без родители или имаат родители но од најразлични причини не се во можност да ја обезбедат грижата. Овие деца се сместени во згрижувачки семејства, а средствата се реализираат со доставени податоци од ЈУМ Центар за социјална работа Велес.

Во општината постојат и стратешки документи кои се изработени со партиципативно учество на ГО, локални институции и засегнати страни на одредени целни групи, кои се од примарно значење затоа што се мапирани потребите и проблемите на целната група, за да може да се креираат и предвидуваат мерки и активности во програмите, плановите, стратегиите и др. документи, а со во согласност со потребите на целната група.

Согласно потпишан договор помеѓу општина, Германска амбасада и Здружение МОБИЛНОСТ Велес, општината го одржува адаптираното возило (во возна состојба) за инвалидни лица кое е донирано од страна на Германска амбасада.

Во првично планирање и оваа година предвидена е Партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, за самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош чии деца се згрижени во јавна установа за деца – детска градинка.(Согласно Законот за заштита на децата)

До сега немаме исплатено финансиски средства по оваа ставка но согласно законските обврски ја планираме. Од работните средби со менаџерскиот тим од ОЈУ ДГ „Димче Мирчев“, информирани сме дека самохраните родители не ги исполнуваат условите за остварување на оваа право согласно законот. Од тие причини првично предвидени се финансиски средства во висина од 50.000,00 денари.

Предвидената ставка Поддршка на активности на Општинска Организација на Црвен крст Велес е планирана согласно склучен Меморандуми за соработка помеѓу ОО Црвен крст Велес и Општина Велес (архивски број 03-106/1 од 01.11.2012 година).

Најчесто овие активности се состојат во организирање на хуманитарни настани, одбележување на значајни денови како на пример ден на гладтта и тн., предавања, трибини, и сл.

Поддржани се проектни активности кои се имплементираат во соработка со министерства, УНДП и др. Во тек е имплементација на Проектот **Општинско-корисна работа, активност - образовни асистенти** за ученици со посебни образовни потреби инклузирани во средните општински училишта.

Програмата Општинско- корисна има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно работно ангажирање со скратено работно време, заради стекнување на нови работни вештини за постепено вклучување на пазарот на труд. Програмата, исто така, има за цел преку обезбедување на услуги од социјални сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на локалната самоуправа.

Евидентираниите невработени лица вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ се работно ангажирани со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на 9(девет) месеци статусот на невработените лица им останува непроменет, а на невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање им е активно претходно остварено право.

Со оваа активност обезбедени се три образовни асистенти за 3 ученика со посебни образовни потреби инклузирани во средните општински училишта.

Советот на Општина Велес ја усвојува програмата за активностите на Општина Велес за социјална заштита, на предлог на Градоначалникот, со цел да обезбеди транспарентен,

интегрален, ефикасен и правичен систем во кој ќе се опфатат мерките и средствата кои што се потребни да се подобри квалитетот на живот на нај немоќните граѓаните кои живеат во Општина Велес.